

Додека Брисел зборува како Западен Балкан треба забрзано да се интегрира во европските тела, регионот преку проектите на девијантните сили забрзано се враќа во рикверц.

Декларативните заложби на балканските режими без стратегија за практично елиминирање на процесите кои го сопираат развојот, не помагаат во надминувањето на опасностите кои нè туркаат назад. Југоисточна Европа е посочена како полигон за вкотвување на радикалниот ислам, преку кој потоа истиот треба да се инфилтрира во централните и во западните делови на континентот. Слабите балкански држави се идеални за развој на стратегијата на Ал каида и нејзините пропагатори. Токму на нивната територија отпочнуваат проектите со кои треба да се загрози и да се порази Европа.

Огромните количества оружје, кои секојдневно транзитираат низ јужноевропските рути, одамна ги загрижуваат

западноевропските земји. Но, во исто време не преземаат речиси ништо за да им помогнат на администрациите од Загреб до Софија во надминувањето на опасностите кои демнат. Им се крена коса на глава на европските дипломати и политички претставници кога деновиве ги слушнаа информациите дека Ал каида, преку Хрватска, настојува да изведе напади на европско тло.

Зарем слушнаа нешто ново? Зарем досега тие разузнавачки податоци не ги знаеја и не располагаа со нив? Отсуството на стратегија во борбата против глобалниот тероризам ја доведува состојбата до овој степен. Чудењето, стравот и бегањето од одговорноста на надлежните воопшто не помага во неутрализацијата на глобалното зло.

Доколку набрзо не отпочне изготвување на планот за сеопшта борба против тероризмот, во тој случај европското слепо црево, како што многумина го нарекуваат Балканот, ќе почне да метастазира во екстреман облик, кој тешко ќе може да се санира.

Ал каида ја загрижува Европа. Нејзиниот експанзионизам, кој континуирано се одвива, ја налага потребата од посеопфатно ангажирање на полето на борбата против тероризмот. Доколку не се спречат развојните циклуси на екстремистичките групи и организации, континентот ризикува постојано да живее со опасноста од грозоморни акти врз човештвото. Постоенето на база на Ал каида на Балканот е пораз, пред сè, за НАТО и за ЕУ.

Како што е познато, последниве дваесет години во Југоисточна Европа има најголема концентрација на меѓународен воен фактор. Мисијата на СФОР во Босна, КФОР на Косово, базите во Грција, своевременно УНПРЕДЕП во Македонија... И покрај илјадниците странски војници распоредени во балканските земји, сепак меѓународната заедница не успеа да го спречи инфилтрирањето на екстремниот исламски фундаментализам. СФОР беше немоќен во дуелот со босанските муџахедини, КФОР намерно избегнуваше тет-а-тет средби со паравојските на УЧК, кои својата идеологија ја темелеа врз погледите на Бин Ладен, обидите на македонските безбедносни сили да ја амортизираат силата на радикалните групи во северо-западниот дел на Македонија често беа оквалификувани како пречекорување на надлежностите и употреба на прекумерна сила... И низа други примери.

Мекиот и недефиниран став на официјален Брисел по овие прашања придонесе радикалниот фундаментализам да доживее процут на овие подрачја. Но, притоа истите пацифисти од ЕУ треба и мора да знаат дека крајна мета на фундаменталистите на Ал каида не се Хрватите или Бугарите, Македонците или Словенците, туку Европејците од западниот дел на континентот. Немањето доволно соработка меѓу балканските метрополи и централата во Брисел само им овозможи на фанатичите од поткавказието да најдат плодна почва во

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

ЗЕЛЕНАТА ТРАНСВЕРЗАЛА ЌЕ ГО ОФОРМИ БАЛКАНСКИОТ ИСЛАМСКИ КАЛИФАТ



**ДОЛГОРОЧНАТА ЦЕЛ НА
ФУНДАМЕНТАЛИСТИТЕ - ДА СЕ ПОКОРИ ЕВРОПА**

регионот и оттука да атакуваат низ Европа. Сè ова што сега се случува е своевиден бумеранг за незаинтересираноста на официјалните европски тела да му застанат на опашката на глобалниот тероризам. Хаотичните состојби кои владеат во Босна, во Санџак и на Косово се основа за продор на исламскиот фанатизам подалеку од овие места. И покрај тоа што повеќе од десет години се знае дека овие региони се дувла на балканскиот фундаментализам, сепак никој не покренала иницијатива, ниту дипломатска, ниту полициска ниту армиска за разбивање на мини центрите на Ал каида. Затоа денес Нови Пазар во Србија е исто она што е Кабул во Авганистан, Зеница во Босна е исто она што е Техеран во Иран...

ХРВАТСКА ИДЕАЛНА ПОРТА ЗА ПРОДОР ВО ЕВРОПА

Во првите месеци од 2008 година дојде до раздвижување на балканските исламски организации, кои се обидуваат да направат прегрупирање и ново позиционирање на сопствените сили. Паралелно со тоа дојде до изместување на веќе постојните т.н. магацини со оружје на екстремните групи и нивно префрлање на други локации.

Спрегата меѓу Ал каида и вехабиистичките движења се зацврстува. Нивните мрежи прават координирани акции за префрлање на оружје од Босна и од Санџак во Хрватска. Тоа беше предмет на интересирање на јавноста - последниве седмици. За реализација на таа цел се користи севкупната политичко-економска и безбедносна ситуација во регионот. Особено во прилог им одат реформите кои се спроведуваат во земјите од Југоисточна Европа, бидејќи администрациите речиси целото свое време го трошат на тој план. Се поставува прашањето зошто токму Хрватска е одбрана како земја за трансфер на оружјето на радикалните групи? Одговорот е едноставен - Хрватска наскоро ќе стане земја-членка на ЕУ, границите кон континентот ќе бидат отворени, па оттука и преносот на убојните средства кон европските земји ќе биде олеснет. Терористичките напади во европските метрополи тогаш ќе бидат многу поедноставно изводливи.

Правците по кои се движи оружјето низ Хрватска се Загреб, Карловац, Гуња и Сплит. Еден илегален канал оди преку месноста наречена Посавина, а главен координатор е Владимир Попиловски, човек близок на Муџахедините од одредот "Ел Муџахид". Вториот канал оди преку западниот дел од Босна и него го развиваат Кемал Алагик, Насер Пана-сламовиќ и Омер Мурселовиќ. Дали овие поместувања на радикалните формации кон северните делови на Балканот истовремено ќе значат и ослобо-


ВЕХАБИИТЕ ВО БОСНА ПЛАНИРАЛЕ АТЕНТАТ ВРЗ ЏОРџ БУШ

Дека припадниците на вехабиистичките групи ги користат најекстремните форми за постигнување политички цели, меѓу кои и тероризмот, говори и следниот податок. За време на посетата на американскиот претседател Џорџ Буш на Хрватска, по Самитот на НАТО во Букурешт, биле уапсени пет лица вехабиисти во Сараево.



Меѓудругото, тие планирале и атентат врз Буш по налог на Ал каида во Босна. Им било наредено доколку не можат да до-

прат до Буш тогаш за време на неговата посета на Загреб да организираат терористички напади како во Босна, така и во Хрватска. Мета требало да бидат католичките храмови. Станува збор за Абдулах Ханџиќ, Ријад Рустемпашиќ, Мухамед Мец, Едис Велиќ и Мухамед Фичер, сите на возраст на околу 30 години. Тие биле членови на босанското вехабиистичко движење.



THE COMING BALKAN CALIPHATE

"ИДНИОТ БАЛКАНСКИ КАЛИФАТ"
- ДЕЛО НА АВТОРОТ КРИСТОФЕР ДЕЛИСО



ОРУЖЈЕТО ПАТУВА НИЗ БАЛКАНСКИТЕ ЛАВИРИНТИ

Дека екстремните исламисти се одамна присутни на Балканот говорат и некои споредни и за многумина небитни работи. Имено, најголемата спортска и музичка сала во Сараево со децении го носи името "Зетра", што всушност значи скратеница од проектот "Зелена трансверзала".

Кога некој ќе го врати филмот наназад ќе се согледа слепилото кое било присутно и меѓу поранешните југословенски структури за продорот на фундаментализмот меѓу босанските муслимани. Години и години по братството и единството, тогашните фикции и проекти, за кои многумина не веруваа, денес стануваат реалност.



но ќе биде потребно многу повеќе време за да се утврди дали станува збор за нови целни подрачја на стратезите од Ал каида или само епизода во стратегијата за освојување на европските простори.

ВЕХАБИИТЕ РАБОТАТ НА ПРОЕКТОТ "БАЛКАНСКИ КАЛИФАТ"

Верските и политичките состојби во Босна вријат. Тие се заемно поврзани и зависни, ако се има предвид фактот дека верската стратегија на исламистите има цел политичка контрола на институциите во Сараево. Постдејтонска Босна не е таква каква што се замислуваше. Меѓународната заедница доживеа комплетно фијаско во раководењето со поделената земја. Никој не успеа да ги спречи фундаменталистите во постигнувањето на нивните квази цели - да создадат исламска држава Босна и Херцеговина, која ќе се темели на радикалниот, а не на умерениот и секуларен ислам.

Долгорочниот план на вехабиистичкото движење во оваа поранешна југословенска република е преземањето на една од двете џамии во Бања Лука за

потребите на екстремистите. Според планот, по реконструкцијата на еден од муслиманските верски објекти, тој треба да им биде предаден на вехабиите од Приedor. Во тој град засега се бројат релативно малку приврзаници на ова движење, но се развива стратегија за зачленување на нови лица и популаризација на овој облик на исламот меѓу месното население.

Една од целите е враќање на муслиманското население во тој регион, кое за време на војната ги напуштило своите домови. Но, истовремено ќе се населуваат и цели семејства доколку ја прифатат идеологијата на вехабиизмот. Планот не може да се реализира за година или две, па затоа се изготвува долгорочна стратегија. За успешна реализација неопходно е исполнување и на одредени предуслови, меѓу кои: реставрација на една од џамиите по што би следело поднесување барање до Исламската верска заедница за отстапување на храмот за потребите на вехабиите, како и добивање дозвола за верска слобода на приврзаниците на вехабиизмот во согласност со загарантираните конвенции за човекови права.

Со поставувањето на вехабиистичкиот центар во Бања Лука ќе се комплетира т.н. зелена трансверзала, која оди по линијата Северна Македонија - Косово - Нови Пазар - Сараево - Бања Лука - Заг-



Што ќе ви се овие фотографии на кои се гледа малолетник како околу појасот носи врзан експлозив?

Не знам дека сум ги имал. Од каде да знам дека тоа е експлозив?

А, на што ви личи ова, можеби на цвеќе?

Па, можеби е стиропор врзан со врвка.

А, оваа мапа на која Санџак е припоен со Црна Гора?

Иста таква слика имам залепено на ѕидот во притворската ќелија.

Што значи таа мапа и зошто сте ја ставиле на ѕидот?

Не знам што значи, а ја гледаме само ние четворицата кои сме таму, ете толку.

Дел од дијалогот меѓу обвинителот Јовица Јовановиќ и обвинетиот вехабија, Мехмедин Кољши, на судењето на групата во Белград.

дување на јужните подрачја од притисокот на фундаментализмот рано е да се претпостави. Сигурно е дека ќе има одредена амортизација на состојбите,



ИЗЕТБЕГОВИЌ ВО ПОСЕТА НА МУЏАХЕДИНСКА ЕДИНИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ВОЈНАТА ВО БОСНА

"Исламот е заснован на морал, а не на корупција на граѓаните и други недела... Никогаш не сме контактирале со центрите на тероризмот во светот, бидејќи ние се бориме против тероризмот, а центрите на тој тероризам се наоѓаат во Њујорк и во Брисел. Не сум терорист и никогаш не би уривал верски објекти на ниту една религија. Се знае кој го прави тоа, Џорџ Буш. Јас сум носел српска пушка на моето рамо".

Сенад Рамовиќ, вежбајќи од Санџак, кому му се суди во Белград

реб - Целје - Виена, а оттаму до другите делови од Европа. Оваа трансверзала треба да биде раскрсница на исламската пропагандна дејност, која ќе ги воведи екстремните исламски обичаи и Шеријатскиот закон во Европа.

Патем, терористичките активности ќе бидат издигнати до највисокиот стадиум. Крајна цел е создавање на т.н. балкански калифат. За тоа пишува и познатиот американски новинар Кристофер Делисо во неговиот труд со наслов "Идниот балкански калифат". Според негови проценки, по признавањето на Косово како независна држава, таму наскоро нема да остане ниту еден жив Србин. Тој предупредува на опасноста од создавање мрежа на исламистички организации на Балканот, кои ќе претставуваат сериозна опасност за безбедноста на европскиот континент. Косово ќе претставува јазол и центар на таа мрежа. Делисо проценува дека улогата на мировните сили на КФОР во регионот ќе биде безначајна и дека мисијата

Ал каида подготвува терористички напади за време на одржувањето на европското фудбалско првенство оваа година во Австрија и во Швајцарија. На исламистичките сајтови зачестено се пласираат пораки до организаторите на спортскиот настан дека ќе им се случи истото она што сега им се случува на муслиманите во Ирак и во Авганистан. Разузнавачките служби со голема загриженост ги сфаќаат овие закани. Џихадистите порачуваат дека е дојдено време за отпочнување на светата војна.

Предупредувањата се испраќаат до Австрија, која мора да ги повлече своите трупи од Авганистан, доколку не сака да ѝ се случи пекол на фудбалското првенство. Дали станува збор за сериозна опасност или само за вербални закани, кои треба да предизвикаат страв и паника кај организаторите и кај учесниците, рано е да се претпостави. Дали и користењето на територијата на Хрватска за трансфер на оружје има одредена заднина во сè тоа, исто така, е тешко за проценка. Она што го гарантираат од Виена е максимална безбедност за сите партиципиенти на најмасовното европско фудбалско натпреварување.



нема да се вклучи во елиминирањето на радикалните групи, туку ќе ги одминува и ќе ги заобиколува како да не постојат. Американскиот новинар ја предупредува српската Влада да се подготви за заштита на Србите од новиот погром, кој ги очекува.

Според пишувањата, Косово е политички нестабилна заедница на чија територија владеат криминалот и корупцијата. Таму се собираат екстремисти од цел свет барајќи засолниште, таму ги планираат нападите на повеќе точки во цел свет, а особено во Западна Евро-

па. Сепак, Делисо не мисли дека целиот Балкански Полуостров ќе се претвори во исламски калифат како оној во османлиско време, но таму каде што ќе биде заснован ќе биде воден од исламски радикали и фундаменталисти, поврзани со истомислените од светот.

И покрај сите аргументи со кои Западот располага за ширењето на екстремниот ислам низ Балканот, на крај повторно ќе се слушне заклучокот дека Албанците се невини жртви на режимот на Милошевиќ, кои ја заслужуваат независноста.

ИСПРАТИ СМС КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина*: POD 075XXXXXX каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.

2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.

3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ
*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА 075 14 14 42
20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина*: SON поим
Толкувањето го добиваш веднаш.
*со празно место како во примерот